

**КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД - ДРУШТВО ЗА НЕЖИВОТНО
ОСИГУРУВАЊЕ СКОПЈЕ**

**ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛОВИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА
ЧЛЕНОВИ НА ПЛАНИНАРСКИ СОЈУЗ ОД ПОСЛЕДИЦИ НА
НЕСРЕКЕН СЛУЧАЈ (НЕЗГОДА)**

Општи одредби

Член 1

- (1) Општите услови за осигурување на лица од последици за несрекен случај (незгода) и овие Дополнителни услови за осигурување на членови на планинарски сојуз од последици на несрекен случај (во понатамошен текст: Дополнителни услови) се составен дел на договорот за осигурување на членови на планинарски сојуз од последици на несрекен случај, кој договарачот на осигурувањето го склучува со Друштвото за осигурување, (во понатамошен текст: осигурувач).
- (2) Договарач на осигурувањето во смисла на овие Дополнителни услови може да биде само Планинарски сојуз.
- (3) Лицата што се осигуруваат според овие Дополнителни услови се осигурени без оглед на нивната здравствена состојба, општата работна способност и годините на живот, како и без плаќање на зголемена премија во смисла на член 9 став (1) точка 4 од Општите услови, освен лицата потполно лишени од деловна способност кои во секој случај се исклучени од осигурувањето.

Траење на осигурувањето

Член 2

- (1) За секој новопримен член осигурувањето започнува без претходна пријава во 24,00 часот оној ден кога стапил во членство, а престанува за секој член во 24,00 часот оној ден кога престанало членството во организацијата на договарачот.

Обврски на осигурувачот

Член 3

- (1) Осигурувачот е во обврска, ако несреќниот случај настане при вршење на спортска и рекреативна дејност во планинарење и алпинизам.
- (2) При обавување на одредена должност по налог на договарачот на осигурувањето.
- (3) За времето додека осигурениот член се наоѓа на пат од дома до местото на обавување на планинарски, алпинистички и рекреативни дејности и обавување на должности од став од овој член и на враќање дома.

Начин и рокови на пресметување и плаќање на премија

Член 4

- (1) Премијата е неделива и се плаќа во годишен износ за секој осигуреник без оглед на времето за кое бил член на организацијата во текот на осигурителната година. Премијата се плаќа однапред, според, бројот на членови по евиденцијата на сојузот на почетокот на секоја година на осигурување, а дефинитивна пресметка се врши на крајот на траењето на годината на осигурување, во колку во текот на годината имало нови членови. Договарачот е должен во рок од 30 дена по истекот на годината на осигурувањето да му ги пријави на осигурувачот бројот на новите членови и истовремено за нив да уплати соодветна годишна премија.

- (2) Договорачот е должен на овластениот орган на осигурувачот да му ги стави на увид книгите и останатите евиденции од кои може да се утврди вистинската бројна состојба на членовите во текот на секоја година на осигурување, како и тоа дали лицето што претрпело несреќен случај, било член на сојузот во времето на неговото настанување.
- (3) Договорачот на осигурувањето е должен договорените износи на премијата да ги плаќа на осигурувачот за сите осигуреници без исклучок за целото времетраење на осигурувањето во рокот означен во полисата. Ако премијата се плаќа по пошта, се смета дека е платена во 24,00 часот оној ден кога е уплатена во пошта, а ако се плаќа со вирман, се смета дека е платена во 24,00 часот оној ден кога вирманскиот налог е предаден во банка.
- (4) Обврската на осигурувачот спрема секој осигуреник поодделно постои и во случај кога договорачот не ја платил премијата во рокот означен во полисата, ако осигурениот случај настанал за времетраење на осигурувањето во смисла на член 6 и 19 од Општите услови.
- (5) Ако осигурувањето е договорено на неодредено траење, а договорачот не ја плати премијата за следната година по истек на 30 дена од рокот означен во полисата, осигурувачот има право на затезна камата.

Обврски на осигурувачот кога осигурените лица се помлади од 14 или постари од 75 години

Член 5

- (1) Ако поради несреќен случај настапи смрт на осигуреникот помлад од 14 години, осигурувачот е во обврска да исплати на име трошоци за погреб договорената осигурена сума за случај на смрт, но најмногу износот кој како максимален е утврден со Одлука на Одборот на директори на Друштвото за осигурување.
- (2) Кога лицето што претрпело несреќен случај е постаро од 75 години, осигурувачот е во обврска да исплати 50% од сумата која би требало да се плати.

Осигурување на трошоци за спасување

Член 6

- (1) Со овие Дополнителни услови во осигурување се вклучени и трошоци за спасување. Осигурувачот ги надоместува трошоците на организираната спасувачка акција за секој осигуреник најмногу до износот кој е договорен за овој случај во полисата.

Завршни одредби

Член 7

- (1) Овие Дополнителни услови важат со Општите услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај, а во колку се во спротивност со содржината на Општите услови, важат овие Дополнителни услови.

Правна поука

- Доколку осигуреникот или корисникот на осигурување не се задоволни од првостепената одлука, имаат право да поднесат приговор во рок од 8 (осум дена) до Комисијата која одлучува по приговори.
- Договорачот, осигуреникот или корисникот на осигурувањето, можат да достават жалба во однос на осигурувачот до Агенцијата за супервизија на осигурување (АСО), како орган надлежен за супервизија на друштвата за осигурување.
- Во случај на спор помеѓу договорачот на осигурувањето, односно осигуреникот и осигурувачот, надлежен е стварно надлежниот суд според местото на склучување на договорот за осигурување.

Претседател на Одбор на директори
Иван Фабијанчиќ